

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ – УПИСИ 2020/2021

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од **iKnow-системот**.

Бројот (**ID**) којшто кандидатот автоматски го добил од системот при електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши со испраќање на електронска пошта (e-mail) на електронската адреса upisi-fznh@ukim.edu.mk Во предмет (**Subject**) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот (**ID**) што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и ги прикачуваат (во **Attach File**) скенирани следните документи:

1. Пријава за запишување на факултет (образец A1)
2. Електронска пријава (од iKnow-системот)
3. Оригинални свидетелства од сите класови (4 години)
4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование), освен за генерација матуранти 2019/20 год. со Уредба
5. Извод од матичната книга на родените
6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. Изјава за веродостојност и точност на податоци (самостална изјава)
8. Изјава дека не конкурирал/а на друг Универзитет
9. Потврда за уплата 50,00 денари Административна такса (100000000063095 или преку СМС)
10. Потврда за уплата 300,00 денари на жиро с-ка на ФЗНХ - 160010454578810, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Примените кандидати треба да ги достават **сите документи** во **ОРИГИНАЛНА ФОРМА** за нивно запишување во просториите на **Одделението за студентски прашања на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје**.

За сите дополнителни информации околу условите и постапката за пријавување и запишување на прв циклус студии на ФЗНХ обратете се на контакт тел. [02/ 3 255 100](tel:02/3255100) или до Одделението за студентски прашања: kilioska@fznh.ukim.edu.mk, vsokolovska@fznh.ukim.edu.mk (моб. 072805224 / 072805225) neckovski@fznh.ukim.edu.mk или до Продекан за настава на ФЗНХ romina@fznh.ukim.edu.mk

**ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ**